

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Прва средба на грантистите
и обука за комуникација со јавноста, мониторинг и известување
19-20 септември 2013, х. „Бистра“ – Маврово

ДНЕВЕН РЕД

19 септември 2012 (четврток)	
12:30	Поаѓање од Скопје , паркинг пред Дрводекор
15:00 – 15:15	Пристигнување на учесниците
15:15 - 16:30	Ручек и кафе
16:30 – 17:00	<p>Воведно обраќање</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мајкл Стивејтер, директор на Канцеларијата за демократија и локална самоуправа, УСАИД <p>Цел на средбата и воведни информации Претставување на учесниците на средбата Обуки, соработка и вмрежување на грантистите Мониторинг и координација на активностите во проектите</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сунчица Костовска-Петровска, директор на проектот, ФООМ
17:00 – 17:30	<p>Комуникација и координација</p> <p>Процедури за известување Комуникација со јавноста во проектите Правила за брендирање и означување (користење логоа, соопштение за медиуми, веб страници, публикувани материјали - регулативи на УСАИД) Катерина Николова, координатор на проектот, ФООМ</p>
17:30 – 18:15	Претставување на проектите – Поддршка за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници
18:15 - 18:30	Кафе пауза
18:30 – 19:15	<p>Претставување на проектите – Поддршка за граѓански организации ангажирани во надгледување на властите и застапување засновано на истражувања</p> <p>Секој грантист ќе припреми флип чарт хартии, на кои ќе го претстави својот проект и ќе одговара на прашања</p>
20:00	Вечера

20 септември 2012 (петок)	
08:00 – 09:00	Доручек
09:00 – 10:00	Наративни извештаи Мониторинг и евалуација Табела за мерење на постигнувањата во проектите Индикатори - Марија Нашоковска, координатор за мониторинг и евалуација, ФООМ
10:00 – 11:00	Финансиски извештаи и набавки Насоки и примери за финансиска реализација на грантот и известување Процедури за набавки – регулативи на УСАИД/ ФООМ/ локални закони - Ванчо Џамбаски, грант координатор, ФООМ
11:00 – 11:30	Кафе пауза
11:30 – 12:30	Стратегии за застапување и комуницирање Подготовка и спроведување - Неда Коруновска, координатор, Реактор
12:30 – 13:00	Завршна сесија Следни активности Дополнителни прашања Евалуација на средбата
13:00 – 14:30	Ручек
15:00	Заминување

Забелешка:

Во рамките на секоја сесија е предвидена дискусија, а помеѓу сесиите има простор за поединечни состаноци и консултации.